



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 21 март 2023 година

Соопштение за печат

Монетарни движења во Република Северна Македонија: февруари 2023 година

- Во февруари 2023 година, **паричната маса (монетарниот агрегат МЗ^{1,2})** бележи раст од 0,7% на месечна основа, во најголем дел како резултат на зголемените краткорочни депозити, при помал позитивен придонес и на долгорочните депозити до две години, а во услови на забележан пад на депозитните пари. Споредено на годишна основа, паричната маса е зголемена за 5,8%, пред сè поради растот на краткорочните депозити и депозитните пари.
- Кај **вкупните депозити³**, во февруари, е забележан месечен раст од 0,9%, при годишен раст од 5,9%. Притоа, месечниот и годишниот раст се должи на зголемувањето на депозитите на двата сектора, коешто е поизразено кај секторот „домаќинства“.

Табела 1. Парична маса и вкупни депозити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2022	1.2023	2.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	2.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	2.2023
Парична маса М4	547,355	539,153	543,582	2.8	1.4	2.9	5.1	5.7	-1.7	0.5	0.8	3.0	0.8
Парична маса МЗ	499,803	491,129	494,594	4.0	2.3	3.7	5.3	5.8	-1.8	0.7	0.9	2.8	0.7
од кои:													
Готови пари во оптек	47,494	44,834	44,815	-1.4	0.0	-0.7	6.8	3.5	-1.3	1.3	-0.3	9.6	0.0
Депозитни пари	188,036	183,906	183,568	0.8	-0.5	3.1	5.8	6.8	-4.4	1.0	2.4	4.1	-0.2
Краткорочни депозити	214,490	212,926	216,169	11.8	10.3	8.9	6.8	6.9	0.8	0.4	-0.3	0.9	1.5
Долгорочни депозити до две години	49,782	49,462	50,042	-8.5	-14.8	-9.3	-3.8	-0.2	-3.6	-0.2	1.9	0.0	1.2
Вкупни депозити	491,537	485,785	490,072	3.5	1.8	3.4	4.9	5.9	-1.7	0.4	0.9	2.6	0.9
од кои:													
Корпоративен сектор	142,627	136,811	137,433	3.9	-4.8	0.4	3.7	5.7	-2.4	-0.2	1.5	3.3	0.5
Во денари	94,395	91,671	91,071	-2.7	-7.3	2.6	2.5	4.8	-4.2	0.9	3.1	1.0	-0.7
Во странска валута	48,232	45,140	46,363	19.4	0.8	-4.2	6.1	7.6	1.1	-2.5	-1.7	8.2	2.7
Домаќинства	323,084	323,176	326,064	3.9	5.2	5.3	5.8	6.3	-1.8	1.0	1.1	2.7	0.9
Во денари	155,215	153,617	155,232	-7.1	-6.2	-5.8	2.2	4.0	-4.8	0.3	1.4	6.2	1.1
Во странска валута	167,869	169,559	170,832	16.1	17.8	17.1	9.3	8.5	1.1	1.7	0.8	-0.3	0.8

Извор: НБРСМ.

¹ Почнувајќи од јуни 2018 година, Народната банка го користи монетарниот агрегат МЗ како нова стандардна дефиниција за паричната маса. За аналитички цели и понатаму ќе се пресметува и ќе се објавува монетарниот агрегат М4.

² Монетарниот агрегат М1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат М2 е составен од монетарниот агрегат М1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат МЗ (паричната маса), покрај монетарниот агрегат М2, ги вклучува и депозитите со достасаност од една до две години. Следствено, монетарниот агрегат М4 ги содржи монетарниот агрегат МЗ и долгорочните депозити со достасаност над две години. За подетално објаснување, види ја Методологијата:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

³ Вкупните депозити ги сочинуваат сите депозити вклучени во монетарниот агрегат М4.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- **Вкупните кредити**, во февруари, остварија минимален месечен раст од 0,1%, во целост како резултат на зголемените кредити на секторот „домаќинства“, додека кредитите на корпоративниот сектор забележаа пад. На годишна основа, вкупните кредити се повисоки за 7,7%, поради зголеменото кредитирање кај двата сектора, со малку поголем придонес на кредитите на корпоративниот сектор.


Табела 2. Вкупни кредити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2022	1.2023	2.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	2.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	2.2023
Вкупни кредити	423,114	419,909	420,486	9.8	10.0	9.9	9.4	7.7	1.7	1.0	0.9	1.4	0.1
<i>од кои:</i>													
Корпоративен сектор	205,974	202,661	202,286	11.9	12.4	12.6	11.5	8.2	2.4	1.1	1.1	2.6	-0.2
Во денари	122,377	120,316	119,771	14.3	11.9	9.3	6.8	3.5	1.8	-0.2	0.9	3.5	-0.5
Во странска валута	83,598	82,346	82,516	8.3	13.3	17.6	19.3	15.7	3.3	3.3	1.5	1.4	0.2
Домаќинства	214,965	215,114	215,824	7.9	7.7	7.6	7.3	7.2	1.1	1.0	0.7	0.3	0.3
Во денари	119,178	119,056	119,160	7.8	7.7	6.8	5.2	4.5	1.1	0.8	0.4	-0.2	0.1
Во странска валута	95,786	96,058	96,664	8.0	7.6	8.5	10.2	10.7	1.1	1.2	1.0	1.0	0.6


Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



1. Депозити и кредити на корпоративниот сектор⁴



Извор: НБРСМ.

⁴ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа јавните и приватните нефинансиски друштва.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во февруари, кај **вкупните депозити на корпоративниот сектор** е забележан месечен раст од 0,5%, којшто пред сè се должи на повисоките краткорочни депозити во странска валута, при остварен раст и на долгорочните и краткорочните депозити во денари и долгорочните депозити во странска валута, додека депозитните пари забележаа пад. На годишна основа, депозитите на корпоративниот сектор се повисоки за 5,7%, во поголем дел како резултат на растот на краткорочните депозити во странска валута, а дополнителен позитивен придонес имаат и депозитните пари и краткорочните депозити во денари, додека долгорочните депозити во странска валута се намалени.
- Кредитите на корпоративниот сектор**⁵, овој месец, се намалени за 0,2%, во целост како резултат на падот на кредитирањето во денари. Споредено на годишно ниво, кредитите на корпоративниот сектор бележат раст за 8,2%, којшто во услови на зголеменото кредитирање во денари и во странска валута, во поголем дел се должи на кредитите во странска валута.



Извор: НБРСМ.

2. Депозити и кредити на домаќинствата⁶



Извор: НБРСМ.



⁵ Почнувајќи од јуни 2018 година, а во согласност со новата методологија, податоците за финансиските инструменти во денари со валутна клаузула се вклучени во рамките на странската валута.

⁶ За потребите на ова соопштение, домаќинствата се однесуваат на физичките лица и на самостојните вршители на дејност.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во февруари 2023 година, **депозитите на домаќинствата** се зголемени за 0,9% на месечно ниво, како резултат на растот на депозитните пари, краткорочните депозити во странска валута, како и долгорочните депозити во денари и во странска валута. Во споредба со февруари претходната година, депозитите на домаќинствата бележат раст од 6,3%, којшто се должи на повисоките депозитни пари и краткорочните и долгорочните депозити во странска валута, додека краткорочните и долгорочните депозити во денари бележат пад.
- Кредитите на домаќинствата**, овој месец, остварија месечен и годишен раст за 0,3% и 7,2%, соодветно. Анализирано по валута, промената по двете основи се должи на растот на кредитирањето во денари и во странска валута, со поголем придонес на кредитите во странска валута.



Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Табела 2. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена

	состојба (во милиони денари)			годишна промена (во %)					месечна промена (во %)				
	12.2022	1.2023	2.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	2.2023	3.2022	6.2022	9.2022	12.2022	2.2023
Потрошувачки кредити	112,504	111,918	112,333	7.0	6.7	6.7	6.3	6.3	1.0	1.1	0.8	0.7	0.4
Станбени кредити	75,905	76,182	76,818	15.8	14.9	12.9	12.7	12.3	1.5	1.1	0.9	1.2	0.8
Автомобилски кредити	358	355	354	-0.6	6.2	0.8	9.1	11.8	1.2	-0.9	-0.5	-0.2	-0.3
Кредитни картички	10,324	10,229	10,114	-4.1	-2.1	-0.1	0.7	0.8	0.7	0.7	-0.1	-0.9	-1.1
Негативни салда по тековни сметки	5,963	6,483	6,399	0.7	1.5	0.0	1.0	0.4	1.1	0.6	-2.0	-10.2	-1.3
Други кредити	2,207	2,183	2,150	-32.9	-35.8	-17.1	-15.5	-16.3	-2.3	-1.4	-1.2	-0.7	-1.5

Извор: НБРСМ.

- Анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, во февруари 2023 година, **потрошувачките и станбените кредити**, како најзастапени категории, бележат месечен раст од 0,4% и 0,8%, соодветно, при годишен раст од 6,3% и 12,3%, соодветно. Овој месец, **автомобилските кредити** се намалени за 0,3% на месечна основа, додека на годишна основа бележат раст за 11,8%. Во февруари, кај кредитите одобрени на **кредитни картички** и **негативните салда на тековни сметки** е остварен месечен пад за 1,1% и 1,3%, соодветно, додека на годишна основа тие се повисоки за 0,8% и 0,4%, соодветно. Овој месец, кредитите одобрени врз **други основи** се намалени за 1,5% и 16,3% на месечно и на годишно ниво, соодветно.

Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци http://www.nbrm.mk/monetarna_statistika.nspk

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

Информација за методолошките измени во монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf



Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Монетарни движења во Република Северна Македонија: 20 април 2023 година
(референтен пресек заклучно со март 2023).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3108 430 или 02/3215-235 лок. 108/110.